

Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP2-NCB-22-20

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

1. Република Северна Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **„Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила“**.
2. Општина Могила ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **„Изградба на мултинаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила“**
3. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Општина Могила, ул.Димче Могилче бр. 106, Могила

Поштенски број: 7216

Држава: Република Македонија

Телефон: +38947296466

Факс: +38947296360

Електронска адреса: mogilaop@t.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја подигнат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре .

7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Могила

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 05.03.2020**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:15ч, 06.03.2020**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **250.000,00 МКД**

10. Општина Могила

Адреса: ул. Димче Могилче бр. 106

Поштенски број: 7216

Архива

Држава: Република Северна Македонија